

20200110197

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 32 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 307/20), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и 275/19), член 79 став 2 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (\*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 27/20), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16, 172/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 235/19) и член 66 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 јануари 2021 година, донесе

### ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2021 ГОДИНА

#### I

Средствата за финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година во вкупен износ од 3.723.103.000 денари, обезбедени согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 307/20) раздел 140.04 програма 2 потпрограма 20 ставка 464 разни трансфери ќе се користат според следните мерки:

Број на мерка	Мерки за поддршка на доходот на земјоделските стопанства	Вкупен износ на мерката во денари
1.	Директни плаќања за растително производство	2.000.000.000
2.	Директни плаќања за сточарско производство	1.000.000.000
<b>Мерки за дополнителна поддршка за развој на земјоделството (државна помош во земјоделството)</b>		
3.	Помош во премии и осигурување	70.000.000
4.	Помош за заштита на земјоделското земјиште	1.000.000
5.	Помош за одделни категории носители на земјоделско стопанство	10.000.000
6.	Помош во сточарскиот сектор	12.000.000
7.	Финансиска поддршка за складирање на пченица од домашно производство од род 2021 година	1.000.000
8.	Помош за поддршка на трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација	200.000.000
9.	Материјални трошоци за спроведување на Програмата	15.000.000
10.	Заостанати обврски по мерки од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството од 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 година и заостанати обврски од Програмата за финансирање на активностите во тутунското производство за 2020 година	414.103.000
	Вкупно	3.723.103.000

II

Средствата од дел I мерка 1 од оваа програма наменети за директни плаќања за растително производство во износ од 2.000.000.000 денари ќе се користат според следните подмерки:

Број на подмерка	Име на подмерката
1.1.	Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за сите полделски култури освен за тутун
1.2.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1. за обработлива земјоделска површина со големина од 5 до 50 хектари
1.3.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1. за обработлива земјоделска површина со сончоглед
1.4.	Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за градинарско производство и цвеќе на отворено и во пластеници
1.5.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4. за производство под контролирани услови на домати, пиперки и краставици
1.6.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4. за градинарски култури предадени во преработувачки капацитети
1.7.	Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за одржување на постоечки овошни насади
1.8.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.7. за овошни култури предадени во преработувачки капацитет
1.9.	Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за одржување на постоечки лозови насади
1.10.	Директни плаќања за произведен и продаден необработен тутун од реколта 2020 година
1.11.	Директни плаќања за производство на домашен сертифициран семенски материјал од прва и втора генерација за житни, индустриски, фуражни и градинарски култури
1.12.	Директни плаќања за производство на домашен лозов и овошен саден материјал
1.13.	Директни плаќања за производство на сертифициран посадочен материјал за градинарски производи и цветни култури
1.14.	Директни плаќања за производство на млади растенија од цвеќе во инвитро услови
1.15.	Директни плаќања за производство на предосновен и основен семенски материјал за житни култури
1.16.	Директни плаќања за мали земјоделски стопанства дефинирани според историски плаќања за претходните три години

III

Средствата од дел I мерка 2 од оваа програма наменети за директни плаќања за сточарско производство во износ од 1.000.000.000 денари ќе се користат според следните подмерки:

Број на подмерка	Име на подмерката
2.1.	Директни плаќања за обележани грла говеда
2.2.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1. за основни стада за производство на говедско месо
2.3.	Директни плаќања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко
2.4.	Директни плаќања за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет
2.5.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.4. за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет
2.6.	Директни плаќања за добиено теле по паг на В/О
2.7.	Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории
2.8.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.7 за задржано женско јagne
2.9.	Директни плаќања за обележани грла кози
2.10.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.9 за задржано женско јаре
2.11.	Директни плаќања за женски приплодни грла-магорици
2.12.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.11 за уматичено грло-магорица
2.13.	Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани кланични капацитети
2.14.	Директни плаќања за одгледани и заклани бројлери во регистрирани кланични капацитети
2.15.	Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети
2.16.	Директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња и еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди
2.17.	Директни плаќања за регистрирано презимено пчелно семејство
2.18.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.17. за пчелни семејства вклучени во селекција за производство на пчелни магици
2.19.	Дополнителни директни плаќања за зголемен пријавен број на грла во основно стадо и пчелни семејства од бројот за кој е исплатена финансиска поддршка од претходната календарска година подмерките 2.1, 2.7, 2.9, 2.11. и 2.17.

#### IV

Средствата од дел I мерка 3 од оваа програма во износ од 70.000.000 денари за помош во премии и осигурување ќе се користат согласно член 98 од Законот за земјоделство и рурален развој со максимален износ на поддршка од 150.000 денари по земјоделско стопанство.

#### V

Средствата од дел I мерка 4 од оваа програма во износ од 1.000.000 денари ќе се користат за анализа на физичките и хемиските својства на почвата на земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохемиски или педолошки анализи во 2021 година и тоа 70% од трошоците за анализа без данок на додадена вредност, но не повеќе од 9.000 денари по земјоделско стопанство.

#### VI

Средствата од дел I мерка 5 од оваа програма во износ од 10.000.000 денари за помош за одделни категории носители на земјоделско стопанство ќе се користат согласно член 102 од Законот за земјоделство и рурален развој како дополнителна помош која се доделува на земјоделски стопанства корисници на директните плаќања.

Дополнителната помош се доделува на следните категории носители на земјоделски стопанства:

- дополнителна помош од 5% на правно лице регистрирано во Единствениот регистар на земјоделски стопанства како земјоделско стопанство кое е основано од носителот или членот на семејно-земјоделско стопанство со целокупниот земјоделски имот на семејно-земјоделско стопанство освен објекти за домување или престојување на земјоделски производители;

- дополнителна помош од 10% на млад земјоделец носител на семејно-земјоделско стопанство;

- дополнителна помош од 10% за земјоделски задруги регистрирани во Регистарот на земјоделски задруги што се води во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно Законот за земјоделски задруги за остварено и продадено производство преку задругата и

- дополнителна помош од 20% на носител на семејно-земјоделско стопанство кој е регистриран вршител на земјоделска дејност согласно со Законот за вршење земјоделска дејност или е регистриран како индивидуален земјоделец согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Дополнителната помош се доделува на земјоделски стопанства корисници на директни плаќања кои имаат:

- од минимум 5 до максимум 50 ха пријавена површина од подмерката 1.1. од дел II на оваа програма со задолжителна употреба на сертифициран семенски материјал,

- од минимум 1 до максимум 5 ха пријавена површина од подмерката 1.4. од дел II на оваа програма,

- од минимум 1 до максимум 5 ха пријавена површина од подмерката 1.7. од дел II на оваа програма,

- од минимум 1 до максимум 10 ха пријавена површина од подмерката 1.9. од дел II на оваа програма,

- од минимум 10 до максимум 50 грла говеда од подмерката 2.1. од дел III на оваа програма,

- од минимум 101 до максимум 500 грла овци од подмерката 2.7. од дел III на оваа програма,
- од минимум 50 до максимум 150 грла кози од подмерката 2.9. од дел III на оваа програма,
- од минимум 6 до максимум 50 грла-маторици од подмерката 2.11. од дел III на оваа програма и
- од минимум 50 до максимум 100 пчелни семејства од подмерката 2.17. од дел III на оваа програма.

## VII

Дел од средствата од дел I мерка 6 од оваа програма во износ од 12.000.000 денари за помош во сточарскиот сектор се наменети за покривање на административни трошоци за воспоставување и одржување на матично книговодство и трошоци за испитувања извршени за утврдување на генетскиот квалитет или приносот во сточарството, согласно член 103 став (2) алинеи 1 и 2 од Законот за земјоделство и рурален развој, а средствата ќе се реализираат со јавен конкурс согласно член 60-б од Законот за сточарство кој го спроведува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

## VIII

Средствата од дел I мерка 7 од оваа програма во износ од 1.000.000 денари се наменети за финансиска поддршка за складирање на пченица од домашно производство од род 2021 година.

Корисници на средствата од дел I мерка 7 од оваа програма се земјоделски стопанства евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства кои имаат пријавена површина со пченица согласно подмерката 1.1. од оваа програма и ја имаат предадено пченицата на складиштење кај складиштарите во период од 1 август до 1 септември 2021 година, со исклучок на земјоделските стопанства кои складираат за сопствени потреби.

## IX

Средствата од дел I мерка 8 од оваа програма во износ од 200.000.000 денари ќе се користат согласно член 98-в од Законот за земјоделство и рурален развој за помош за поддршка на трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација за земјоделски стопанства.

Помошта од ставот 1 на овој член е во висина од 50% од трошоците на земјоделските стопанства за набавка на дизел гориво за земјоделска механизација, но не повеќе од 100.000 денари по земјоделско стопанство.

## X

Средствата од дел I мерка 9 од оваа програма во износ од 15.000.000 денари ќе се користат од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за покривање на материјални трошоци за спроведување на оваа програма и тоа за: услуги за печатење на образци и информативни материјали и огласи потребни за спроведување на оваа програма, услуги за печатење и достава на известувања до барателите, услуги за проверка на трансакциски сметки на корисниците на оваа програма, набавка на гориво и патни трошоци за вршење на контролите на терен, како и трошоци поврзани со одржување на возилата, услуги за изработка, прилагодување и одржување на софтверски решенија за спроведување на оваа програма, услуги од надворешни експерти

вклучително и ревизија на оваа програма, услуги за обезбедување на сателитски снимки наменети за контролите на терен, набавка на информатичка и техничка опрема наменета за спроведување на оваа програма вклучително и опрема потребна за спроведување на контролите на терен.

#### XI

Средствата од дел I мерка 10 од оваа програма во износ од 414.103.000 денари ќе се користат за исплата на финансиски средства за заостанати обврски по мерки од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството од 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 година и заостанати обврски од Програмата за финансирање на активностите во тутунското производство за 2020 година.

#### XII

Корисници на директни плаќања од дел I мерки 1, 2, 3, 4 и 5 од оваа програма се земјоделски стопанства кои ги имаат намирено сите финансиски обврски согласно член 14-а од Законот за земјоделство и рурален развој.

Корисниците на директни плаќања од дел I мерка 2 од оваа програма се земјоделски стопанства кои имаат подмирени надоместоци и обврски кои произлегуваат од годишните наредби за здравствена заштита на животните и Законот за идентификација и регистрација на животните.

#### XIII

Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерките 1 и 2 од оваа програма е утврден во член 4 од Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2021 година.

Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерката 3 од оваа програма е 31.8.2021 година.

Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерката 4 од оваа програма е 31.5.2021 година.

Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерката 5 од оваа програма е 31.5.2021 година, освен кога барањето се поднесува истовремено и за мерките 1.2., 1.7. и 1.9. за кои рокот е утврден во член 4 точки 2 и 3 од Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2021 година.

Крајниот рок за поднесување на барања за мерката 7 од оваа програма е 15.9.2021 година.

#### XIV

Крајниот рок за почетокот на исплата на средствата по мерки и подмерки од оваа програма ќе се извршува според следниот распоред:

Број на мерка	Број на подмерка	Почеток на исплата
1.	1.1., 1.2., 1.3., 1.16.	ноември 2021
	1.4., 1.5., 1.8., 1.15.	февруари 2022
	1.6., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14.	мај 2022
	1.7., 1.9.,	ноември 2021
	1.10.	мај 2021
2.	2.1., 2.2., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10.,	април 2022
	2.3.	јуни 2021
	2.4., 2.5., 2.6., 2.11., 2.12., 2.13., 2.19.	мај 2022
	2.17., 2.18.,	март 2022
	2.14., 2.15., 2.16.	мај 2021
3.	/	март 2022
4.	/	март 2022
5.	/	јуни 2022
6.	/	декември 2021
7.	/	септември 2021
8.		септември 2021
10.	/	јануари 2021

XV

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“

Бр. 44-12496/1 – 20  
16 јануари 2021 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев**, с.р.